



**Институт на граѓани  
ФИНАНЦЕ ТХИНК -  
Институт за економски  
истражувања и  
политики, Скопје**

Финансиски извештаи за годината што  
завршува на 31 декември 2022 година  
и

**Извештај на независните  
ревизори**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Биланс на приходи и расходи	3
- Биланс на состојба	4
- Извештај за промени во изворите на деловните средства	5
- Белешки кон финансиските извештаи	6

До:  
Раководството на  
Институтот ФИНАНЦЕ ТХИНК - Институт за економски истражувања и политики, Скопје

## Извештај на независните ревизори

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Институтот на граѓани ФИНАНЦЕ ТХИНК - Скопје (во понатамошниот текст Институтот), составени од Билансот на состојба на ден 31 декември 2022 година и Билансот на приходи и расходи и Извештајот за промените во изворите на деловните средства за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### **Одговорност на Раководството за финансиските извештаи**

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија за непрофитни организации, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола, која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

### **Одговорност на ревизорот**

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>1</sup>. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешна контрола на Институтот.

Ревизија, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да изразиме ревизорско мислење.

<sup>1</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 79 од 2010 година

До:  
Раководството на  
Институтот ФИНАНЦЕ ТХИНК - Институт за економски истражувања и политики, Скопје

## Извештај на независните ревизори (продолжува)

### Мислење

Наше мислење е дека, финансиските извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Институтот на ден 31 декември 2022 година, како и резултатите од работењето за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствени стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија за непрофитни организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа.

Овластен ревизор

Дарко Калин



27 Ноември 2023

Управител

Дарко Калин



**БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ**

За годината која завршува на 31 декември 2022 и 2021

Во илјади денари

	<u>Белешка</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Приходи од чланарини и донации	4	10.077	4.189
Приходи од финансирање	5	582	742
Останати приходи	6	2.339	7.705
Вишок на приходи од претходни години		7.682	19.126
<b>Вкупно приходи</b>		<b><u>20.681</u></b>	<b><u>31.762</u></b>
Материјални расходи и услуги	7	(1.071)	(1.458)
Останати оперативни трошоци	8	(7.096)	(11.867)
Капитални расходи	9	(59)	(333)
Трошоци за вработени	10	(3.731)	(4.276)
<b>Вкупно расходи</b>		<b><u>(11.957)</u></b>	<b><u>(17.934)</u></b>
<b>Вишок на приходи над расходи</b>		<b><u>8.724</u></b>	<b><u>13.828</u></b>
<b>Данок на добивка</b>	11	<u>16</u>	<u>67</u>
<b>Вишок на приходи над расходи по оданочување</b>		<b><u>8.708</u></b>	<b><u>13.761</u></b>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени на 25.02.2023 година од Раководството на Институтот и потпишани во негово име од:

**Благица Петрески**

Извршен Директор

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**

За годината која завршува на 31 декември 2022 и 2021

Во илјади денари

	<u>Белешка</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>			
Недвижности, постројки и опрема	12	590	579
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>590</b>	<b>579</b>
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>			
Пари и парични еквиваленти	13	22.665	22.580
Побарувања	14	-	370
Останати побарувања	15	4	-
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>22.669</b>	<b>22.950</b>
<b>Вкупно средства</b>		<b>23.259</b>	<b>23.529</b>
<b>ОБВРСКИ И ДЕЛОВЕН ФОНД</b>			
<b>ДЕЛОВЕН ФОНД</b>			
Деловен фонд		590	579
Вишок на приходи над расходи		8.708	13.761
<b>Вкупно капитал</b>	16	<b>9.299</b>	<b>14.340</b>
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>			
Обврски спрема добавувачи	17	-	533
Други краткорочни обврски	18	16	790
ПВР	19	13.944	7.866
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>13.960</b>	<b>9.189</b>
<b>Вкупно обврски и деловен фонд</b>		<b>23.259</b>	<b>23.529</b>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ИЗВОРИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА**  
**За годината која завршува на 31 декември 2022 и 31 декември 2021**  
**Во илјади денари**

	Деловен фонд	Вишок на приходи над расходи	Вкупно
<b>Состојба на 01 јануари 2021</b>	<b>293</b>	<b>26.270</b>	<b>26.563</b>
Пренос на вишокот на приходи над расходи од претходен период	-	(26.270)	(26.270)
Набавени основни средства	331	-	333
Ревалоризација	147	-	145
Амортизација	(109)	-	(109)
Ревалоризација на амортизација	(83)	-	(83)
Вишок на приходи над расходи	-	13.761	13.761
<b>Состојба на 31 декември 2021</b>	<b>579</b>	<b>13.761</b>	<b>14.340</b>
Пренос на вишокот на приходи над расходи од претходен период	-	(13.761)	(13.761)
Набавени основни средства	59	-	59
Ревалоризација на основни средства	243	-	243
Амортизација	(136)	-	(136)
Ревалоризација на амортизација	(155)	-	(155)
Вишок на приходи над расходи	-	8.708	8.708
<b>Состојба на 31 декември 2022</b>	<b>590</b>	<b>8.708</b>	<b>9.299</b>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

**1. Општи информации**

ФИНАНЦЕ ТХИНК- Институт за економски истражувања и политики, Скопје е основано на 14.12.2012 година. Институтот е регистрирано во регистарот на здруженија и граѓани под број 6838804. Финанце Тхинк е независен и непрофитен институт за економски истражувања и политики, чија мисија е да го подобри влијанието на економските и социјалните трендови и политики врз граѓаните во Македонија и регионот на Западниот Балкан, преку економски истражувања, застапување базирано на докази и водено од податоци, и поттикнување критичка дебата за економските процеси. Истражувањата им помагаат на носителите на политиките, застапниците на политиките, креаторите на мислење, економските новинари и јавноста да ги разберат прашањата кои влијаат врз обичните граѓани. Програмски области во кои дејствува Институтот се: сиромаштија, вработување и вештини, фискална транспарентност и одговорност, родови и доходни нееднаквости, социјално претприемништво и жени, миграција и дознаки, секторски економски политики.

Раководството на Институтот го сочинуваат Собраните, Извршен Одбор и Советодавен одбор.

Седиштето на Институтот е лоцирано во Скопје, на ул. Фредерик Шопен бр. 1/2 Скопје, Кисела Вода. Вкупниот број на вработени на 31 декември 2022 е 5 лица (31 декември 2021 – 5 лица).

**2. Основи за подготовка**

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со одредбите од Законот за сметководство на непрофитни организации (Службен весник на РМ бр.24/2003, 17/2011, У.суд 80/2005, 154/2015), Правилникот за сметководство на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 42/2003, 8/2009, 12/2009, 175/2011), Правилникот за сметковниот план и билансите на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 117/2005, 11/2006) и Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр.117/2005).

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година. Функционална и известувачка валута на Институтот е македонски денар. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено.

**3. Сметководствени политики**

Финансиските извештаи на Институтот се составени во согласност со Законот за сметководство за непрофитните организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа со цел за точно, вистинито, сигурно, сеопфатно, благовремено и ажурно искажување на билансните позиции, состојбата на средствата, обврските, изворите на средства, приходите и расходите и резултатите од работењето. Износите во билансите и белешките кон финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако во текстот не е поинаку наведено.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

### **3. Сметководствени политики (продолжува)**

#### **3.1 Парични средства и парични еквиваленти**

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна и паричните средства на жиро сметките кај комерцијалните банки.

Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

#### **3.2 Материјални и нематеријални средства**

Во нематеријални и материјални средства се класифицираат:

- Средствата што се држат за остварување на дејноста,
- Средствата што се очекува да се користат повеќе од еден финансиски период и чија поединечна вредност во моментот на набавка е повисока од 300 евра во денарска противвредност.

Материјалните и нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Последователно на секој датум на известување, тие се ревалоризираат со примена на официјално објавени коефициенти на ревалоризација врз нивната (ревалоризирана) набавна вредност и (ревалоризирана) исправка на вредноста. Нето ефектот од ревалоризацијата се признава на товар на изворите на деловните средства. Изворите на деловни средства на Институтот се зголемуваат за износот на вредноста на набавени материјални и нематеријалните средства. Материјалните и нематеријалните средства се признаваат како капитален трошок во период на настанување (исплата).

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во билансот на успех во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

#### **3.3 Амортизација**

Амортизацијата на материјалните и нематеријалните средства се пресметува пропорционално со цел да се алоцира нивната набавна вредност до нивната резидуална вредност во текот на проценетиот век на употреба, со примена на следните годишни стапки за амортизација:

Годишните стапки на амортизација што ги применува Институтот во 2022 година се следните: 20% за компјутерска опрема, 16% за клима уреди, 14% за ТВ и 12% за мебел.

Амортизацијата се признава на товар на изворите на деловните средства. Пресметката на амортизацијата се врши посебно за секоја ставка, а не за групи на средства.

#### **3.4 Побарувања од купувачи и останати побарувања**

Побарувањата се признаваат по нивната номинална вредност во сметководствениот документ во согласност со договорениот износ, намалени за вредносниот надоместок.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

**3. Сметководствени политики (продолжува)**

**3.5 Данок на добивка**

(а) Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка ја преставува пресметаната и исплатена сума согласно Законот за Данок на Добивка во Република Северна Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 1% на износот на приходите остварени од операциите над прагот од 1 милион.

(б) Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат во случај на разлики помеѓу тековните износи на средствата и обврските во финансиските извештаји и нивните тековни износи согласно регулативите. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики за кои е веројатно дека ќе се ослободат оданочливи профити. Во овие финансиски извештаи временски даночни разлики.

**3.6 Извори на финансирање**

Изворите на финансирање се вреднуваат според износот на средствата и ревалоризациската резерва.

**3.7. Обврски кон добавувачи и останати обврски**

Обврските кон добавувачите, вработените, платите, даноците и другите тековни обврски се искажуваат по нивната номинална вредност. Обврските во други валути се искажуваат по среден курс на НБРМ.

**3.8. Признавање на приходите и расходите**

Приходите и расходите на непрофитните институти се признаваат според изменетата пресметковна основа на сметководството.

Според изменетата пресметковна основа на сметководството, приходите, односно расходите се признаваат во пресметковниот период на пресметка во кој тие се појавуваат според критериумите за мерење и достапност. Приходите, односно расходите се мерливи кога може да се искажат според нивната вредност. Приходите, односно расходите се достапни кога се реализираат, односно кога се појавуваат (платени) во пресметковниот период или во рок од 30 дена по пресметковниот период, под услов да се поврзани со пресметковниот период и да служат за плаќање на обврските за периодот (доколку во пресметковниот период се појавуваат обврски за плаќање).

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**3.9.Странски валути**

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски денари по средниот курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од периодот на известување. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во билансот на успех како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на билансот на состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ЕУР	61,4932	61,6270
ГБП	69,3350	73,4267
УСД	57,6535	54,3736
ЦХФ	<u>62,4487</u>	<u>59,4683</u>

**4. ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНИ И ДОНАЦИИ**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Приходи од донации	10.077	4.189
<b>Вкупно</b>	<b><u>10.077</u></b>	<b><u>4.189</u></b>

Во текот на 2022 година остварени се приходи од следните донатори:

<u>Донатор</u>	<u>2022</u>
Macedonian Center for International Cooperation (MCIC)	164
Fondatipn Open Society Macedonia	2.444
COMMISSION DE L'UNION EUROPEENNE	5.670
European Policy Institute (EPI)	229
Reactor – Research in Action	829
Balkan Civil Society Development Network (BCSDN)	564
People Powered - Global Hub for Participatory Democracy	177
<b>Вкупно</b>	<b><u>10.077</u></b>

**5. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Приходи по основ на курсни разлики	582	742
<b>Вкупно</b>	<b><u>582</u></b>	<b><u>742</u></b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2022**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Приходи од услуги	2.090	7.663
Останати приходи	249	42
<b>Вкупно</b>	<b><u>2.339</u></b>	<b><u>7.705</u></b>

**7. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Потрошени канцелариски материјали, ситен инвентар	92	44
Потрошена енергија, вода, телефон, гориво	24	34
Инвестиционо одржување на средствата	125	321
Останати услуги	437	486
Транспортни услуги	209	98
Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	14	15
Наемнини	168	396
Други материјални расходи	3	64
<b>Вкупно</b>	<b><u>1.071</u></b>	<b><u>1.458</u></b>

**8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Провизија за платен промет	74	84
Дневници за службени патувања и патни трошоци	336	177
Негативни курсни разлики	18	29
Интелектуални и други услуги	3.434	7.829
Даноци	27	11
Пренесени средства	3.146	3.677
Останати расходи	61	60
<b>Вкупно</b>	<b><u>7.096</u></b>	<b><u>11.867</u></b>

**9. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Средства за опрема	59	333
<b>Вкупно</b>	<b><u>59</u></b>	<b><u>333</u></b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2022**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

<b>10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Бруто плати	3.731	4.160
Регрес за годишен одмор	-	116
<b>Вкупно</b>	<b>3.731</b>	<b>4.276</b>

**11. ДАНОК НА ДОХОД**

Корекции на данокот на доход и вишокот на приходи над расходите помножени со пропишаната стапка данок на доход.

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
1 Приходи од продажба	-	-
2 Приходи од услуги	2.597	7.663
3 Приходи од наемнини	-	-
4 Сопствени приходи	-	-
5 Вкупно приходи од работење	2.597	7.663
6 Ослободување од даночна основа	1.000	1.000
7 Даночна основа	1.597	6.663
<b>8 Данок на доход од 1%</b>	<b>16</b>	<b>67</b>

Институтот не направи резервации за одложените даночни средства во овие финансиски извештаи бидејќи Институтот нема разумна сигурност да го одреди нивото на даночното средство што ќе се користи во иднина.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2022**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**12. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА**

	Канцелариска опрема и мебел	Вкупно
<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>		
<b>Состојба на 01.01.2021</b>	<b>747</b>	<b>747</b>
Набавки	331	331
Ревалоризација	147	147
<b>Состојба на 31.12.2021</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>
Набавки	59	59
Ревалоризација	243	243
<b>Состојба на 31.12.2022</b>	<b>1.528</b>	<b>1.528</b>
<b>ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТ</b>		
<b>Состојба на 01.01.2021</b>	<b>454</b>	<b>454</b>
Амортизација за 2021	109	109
Ревалоризација на амортизација	83	83
<b>Состојба на 31.12.2021</b>	<b>647</b>	<b>647</b>
Амортизација за 2022	136	136
Ревалоризација на амортизација	155	155
<b>Состојба на 31.12.2022</b>	<b>937</b>	<b>937</b>
<b>Сметководствена вредност</b>		
<b>Состојба на 31.12.2021</b>	<b>579</b>	<b>579</b>
<b>Состојба на 31.12.2022</b>	<b>590</b>	<b>590</b>

**13. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ**

	2022	2021
Жиро сметка	11.911	12.214
Благајна	2	2
Девизни сметки	10.753	10.364
<b>Вкупно</b>	<b>22.665</b>	<b>22.580</b>

**14. ПОБАРУВАЊА**

	2022	2021
Побарувања - грантови за донации	-	370
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>370</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2022**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**15. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Побарувања за платен данок на додадена вредност	4	-
<b>Вкупно</b>	<b><u>4</u></b>	<b><u>-</u></b>

**16. ДЕЛОВЕН ФОНД**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Деловен фонд	590	579
Вишок на приходи над расходи	8.708	13.761
<b>Вкупно</b>	<b><u>9.299</u></b>	<b><u>14.340</u></b>

Промените на Деловниот фонд се презентирани во Извештајот за промена на извори на средства на страна 5.

**17. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Обврски спрема добавувачи	-	533
<b>Вкупно</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>533</u></b>

**18. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Данок на додадена вредност	-	622
Даноци за плаќања на ангажирани физички лица	-	9
Обврски за даноци, придонеси по договор за дело	16	67
Обврска за данок на доход	-	79
Останати обврски	-	13
<b>Вкупно</b>	<b><u>16</u></b>	<b><u>790</u></b>

**19. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Други пасивни временски разграничувања	13.944	7.866
<b>Вкупно</b>	<b><u>13.944</u></b>	<b><u>7.866</u></b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

**20. ВОНБИЛАНСНА ИЗЛОЖЕНОСТ**

Заклучно со 31 Декември 2022 година Институтот нема вонбилансна изложеност.

**21. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

По 31 декември 2022 година - датум на известувањето, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи нема настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.